

20081322616

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравствено осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008 и 98/2008), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 06.10.2008 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Член 1

Во Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Службен весник на РМ“ бр. 111/00, 4/01, 56/01, 71/01, 47/03, 73/05, 3/06, 137/06, 62/07, 86/07 и 56/08) во член 27 по став 1 се додаваат нови ставови 2, 3 и 4 кои гласат:

„Осигуреното лице со инконтиненција на урина која не може хируршки да се реши, а е неподвижно, но може да седи и да се движи со помош на инвалидска количка има право на:

- 10 урин-кеси за инконтиненција со испуст од 2 литри и 30 уринарни кондоми месечно за лица од машки пол над 14 годишна возраст,
- 90 пелени – месечно за лица од машки пол на возраст од 3 до 14 години,
- 90 пелени – месечно за лица од женски пол над 3 годишна возраст.

Осигуреното лице со инконтиненција на урина која не може хируршки да се реши, а е неподвижно и неможе да седи и да се движи со помош на инвалидска количка има право на постојан катетер (4 парчиња годишно) согласно член 27 став 1 точка 4.

Осигурените лица имаат право на 90 пелени месечно и тоа за:

- децата на возраст од 3 до 18 години со инконтиненција од неуроген тип (спина бифида и менингомиелоцела) или екстрофија на мочниот меур кај кои постои како последица трајно, неволно празнење на мочниот меур;
- ментално ретардираните деца од 3 до 18 години поради неволно празнење на цревата и/или мочниот меур;
- осигурените лица со параплегија, квадриплегија, мултиплекс склероза, церебрална парализа или секвели од детска парализа неволно празнење на цревата и/или мочниот меур“.

Член 2

Во списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот се врши следното дополнување.

Ред. број		Назив на помагалото, материјал, резервни делови, потрошен материјал	Индикации по правилник	Помагалото го прелишува	Рок на употреба во месеци според возраста				Партиципација	Забелешка	Единечна цена со сите давачки Референтни цени
					До 7 год.	Над 7 до 18 год.	Над 18 до 65 год.	Над 65 год.			
170	А	Урин-кеса за инконтиненција со испуст од 2 литри	Член 27	Избран лекар по препорака на уролог / невролог/физијатар					10% освен за деца	10 парчиња месечно	19
170	Б	Уринарен кондом	Член 27	Избран лекар по препорака на уролог /невролог/физијатар					10% освен за деца	30 парчиња месечно	75
170	В	Пелени до 40 кг	Член 27	Избран лекар – уролог/невролог/физијатар /психијатар					10% освен за деца	90 парчиња месечно	47
170	Г	Пелени над 40 кг	Член 27	Избран лекар – уролог/невролог/физијатар /психијатар					10% освен за деца	90 парчиња месечно	21

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-16711/9
6 октомври 2008 година
Скопје

Управен одбор,
Претседател,
Снежана Костадиновска Милошеска, с.р.